

20130701514

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

16  
144/2012) („ „  
- 10 2013 ,  
:  
 („  
“ .51/2005), („ „ .137/07),  
 („ „ .91/09), („  
“ . 124/10), („ „  
18/11), („ „ .53/11),  
 („ „ . 144/2012), („  
“ . 151/2007), („  
 . .158/2005 („ „ .69/2006),  
 . .4/2008 („  
“ . 118/2008) („  
 . .66/2010 („ „ . 14/2011),  
 . 10-1396/2  
13 2013 -

Благородна Дулик, . .

**ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ („Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 и 144/12) (Пречистен текст)**

I.

1

2

(1)

,

(2)

.

(3)

.

.

3

,

.

4

(1)

.

(2)

:

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

,

-

.

5

:

-

;

-

;

-

,

;

-

-

,

,

,

,

,

-

-

j

,

;

-

;





(3)

9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2), (3) (4)

:

(6)

(4)

10

(1)

(2)

(1)

(3)

(2)

:

(4)

(2)

:

(5) (2) :

(6)

(7)

(8)

11

(1)

(2)

(3)

(2)

(4)

(2)

(5)

(2)

(6)

(7)

(8)

11 -

(1)

5 7

11-

(1)

7

(2)

2, 3 4

(2)

(3)

(2)

(4)

12

(1)

(2)

(1)

(3)

(2)

(4)

(2)

17

(5)

(2)

(6)

(7)

(8)

(1)

13

(2)

(1)

(3)

(2)

(4)

(2)

(5)

(2)

(6)

(7)

(8)



(1) 13- 7 2 2, 3 4

(2) (1) 24

(1) 14

(2)

(3)

(4)

(5)

**2. Постапка за изработување и донесување на планови**

(1) 15

(2)

,  
,  
:  
- ,  
- ,  
-  
-  
  
(3) (1) 15  
(4) (1)  
(5) (3)  
(6) (1) (2) (1)  
  
,  
,  
(1) 15- 7 2 ,  
- ,  
  
(2) 7 18 2 ,  
  
(3) 7 2  
17 (4) ,  
- ,  
- ,  
31 (2) .  
  
(4) 11- ,  
11-  
  
(5) 7 2 ,  
,  
, - ,



(2)

(4) 7 2

(5)

(4)

(6)

(1) (2)

(7)

“ ”.

(1)

17

7 2 ,

(2)

(1)

24-

(2), (3) (4)

(3)

(1)

(4)

7 2

(5)

(6)

(7)

(1)

(1)

17-

2

2, 3 4

30

7

(2)

(3)

5

7

(2)

(1)

18

(2)

(3)

(4)

(3)

(5)

(1)

(3)

(

:

).

(1), (2), (3) (4)

			30						
(6)		(1)							
(7)									
(8)									
(9)		(3) a						(1)	
(10)					6.000			15.000	
						(1)			
			(3)						
(1)			18-						
								18	(5)

(2) (1)

(3) 18 (5) (1)

(4) (1)

(5) (4)

(6) (5)

(7)

(8)

(7)

(9)

(8) ,  
(10) . (5) ,  
(11) , .  
(10) (5)  
/ (9) ,  
(12) . (11)  
,  
(13) (12) ,  
(14) (13) ,  
(15) .  
(11) ,  
(16) ,  
(17) , (8)  
(18) . (2) ”  
“ , 24  
19  
(1) , -  
(2) , , .



(1) 20

(2) 18 (1) ,

(1) 7 21

(2) 7 1 ,

(3) 7 2 , -

(4) 7 2 ,

(5) 18 (1) ,

(6) 7 2

(7) 29 ,

(1) 7 22 ,

(2) ,



- (5) (1)
- (6)
- (7) (1) , :
- (8) (6)
- (9) (6)
- (10) (7) (
- (11) ),
- (1) 24- 16 (4)
- (2) 21 (3)  
23  
24
- (3) 17 (4)
- (4)

(1) 7 2 25  
17 (4) ,

(2) 7 2

(3) (2) 15

(4) (2) ,

(5) 15

(2) 15

(1) 26

(2)

(3)

(4) :

- ,

(5) :

- ,

- ,

(6) :

-

(7)

- ,

8

(8) ,

(1) 27

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 30

(7) (4) (6)

(1) 28

(2)

(3) 7

(4)

(5)

7

(1)

29

7

2

15

(2)

7

2

(3)

(2)

(4)

7

2

, , , , ,  
,  
(5) (1) (2) (1) ,  
(4) (1), (2) (4)  
, ,  
(6) 7 2 2  
(7) ,  
(1) 30  
29 ,  
(2) 29  
(1) 31 7 2,  
, - , ,  
(2) M ,  
(1)  
(3) - , - ,

(4)

32

7

(1)

33

(2)

### 3. Агенција за планирање на просторот

34

).

( :

35

-

-

,

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

(1)

36

(2)

(3)

37

-



-  
-  
-

(1)

38

(2)

39

(1)

40

(2)

(1)

41

(2)

42

-  
-  
-  
-  
-  
-

(1)

(2)

43

(3)

:

- 
- 
- 

(4)

44

:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

45

46

47

:

- 
- 
- 
- 

48

(1)

(2)

15

(1)

III

1. Извод од план

49

- (1) ,
- (2) ,
- (3) ( ) ( ) ,
- (4) ,
- (5) ( ) ( ) (3) (4)

2. Урбанистички проект

50

- (1) ,
- (2) (1)
- (3) (1) ,
- (4) 18 .

(5)  
(6) 11  
24  
(9) 31 (2) 24 (6), (7), (8)  
(7) (6) 31  
(2)  
(8)  
(9)  
50-  
(1)  
(2)  
(3) (1)  
(4) 18  
(5) 11

- (6) 29 .
- (7) (6) 24
- (8) (6) 17
- (4)
- (9)
- (10)
- (11)
- (1) 50-
- (2) 4 ( ), 1 ( ), 2 ( ), 3 ( ), 5 ( ), 6 ( ), 3 ( ) 31
- (3) -
- (4) -

(5)

-

51

(1)

-

(2)

-

(3)

-

4

(4)

-

(1)

(5)

(1)

(6)

(1)

30

10

(7)

18

### 3. Проект за инфраструктура

(1)

51-

(2)

7 2

(3)

(4)

(5)

(4)

15

(6)

(3)

(1)

51-

51-

(5)

(2)

(1)

(3)

51-

(4)

(1)

(4)

(1)

(5)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(7)

(9)

(8)



- (10) (5)
- (11) (10) (9) (5)
- (12) (11)
- (13) (12)
- (14) (13)
- (15) (11)
- (16) (8)
- (17) (2)
- (18) “ ” 24

**3. Решение за локациски услови**

**Членот 52 е избришан.**  
**Членот 52 - а е избришан.**  
**Членот 52 -б е избришан.**  
**Членот 52 -в е избришан.**

**Членот 54 е избришан.**  
**Членот 55 е избришан.**  
**Членот 56 е избришан.**  
IV.

57

**1. Инспекциски надзор**

58

( : ) ( : )

59

(1)

(2)

(3)

(2)

(4)

(1)

(1) 60 ,

(2) 18 (3) . ,

18 (3) .

(1) 58 61 .

(2) , (1) , .

(3) , .

(1) 61- , ,

(2) (1) .

(3) , 31 ,

31 .

(1) 62 24 25 ,

(2) .

(1) (1) , .

(3) , .

**Членот 63 е избришан.**

64

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

**Членот 65 е избришан.**

65 -

(1)

(2)

66

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

**2. Надзор над законитоста на работата на органите на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје**

67

67 68

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

- 8)
- (1) 69 68
- (2)
- (3) (1)

V.

**Поднасловот**

**1.Кривично дело - бесправно градење е избришан.**

**Членот 70 е избришан**

**2. Прекршоци**

- (1) 3.000 5.000 71
- (2) 18 (1), (2) (5) 500 1.000 (1)
- (1) 3.000 5.000 72
- (2) 21 50 (6) 500 1.000 (1)
- 500 1.000 73
- 23
- 500 1.000 74

			75			
	500	1.000			24	(11)
(1)	1.000	2.000	75-			
	25					
(1)	500	1.000	76			
(2)	500	1.000		27		
					27	(4) (6)
(1)	500	1.000	76-			
(2)	500	1.000		49		
(1)	3.000	5.000	76-			
(1) (2)						17-
	5.000	7.000	76-			
				25	(5)	
	500	1.000	77			
					29	

77 -

(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

VI.

78

**(член 78 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05)**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

79

**(член 79 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05)**

(1)



(2) (1)

80

(член 80 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05)

81

(член 81 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05)

(1)

(2) 30

(3) 30

(4) ,

(5) ,

(6) , , ,

(7)

82

(член 82 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05)

83

(член 83 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05)

(1) , , , ,

2005

(2) (1)

1

84

(член 84 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05)

53/2001 45/2002) („ 76- ” 4/96, 28/97, 18/99, („ 26/96, 40/99, 96/2000, 29/2002 68/2004).

85

(член 46 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.137/07)

(„ “ 51/2005),

(„ “ 51/2005)

86

(член 47 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 137/07)

18 (3)

87

(член 35 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/09)

50 (3) (4), 7 2

137/2007). („ “ 51/2005

88

(член 36 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/09)

52

“ 51/2005 137/2007). („

89

(член 37 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/09)

16 (3)

26 (7) (8) „ 51/2005 137/2007),  
31 2009

90

(член 38 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/09)

18 (3)

91

(член 18 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/10)

51/2005, 137/2007 91/2009).

92

(член 19 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.124/10)

2009

„ 51/2005 137/2007).

93

(член 20 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/10)

94

(член 31 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.18/11)

(„ 51/2005,  
137/2007, 91/2009 124/10).

95

(член 32 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.  
18/11)

(„  
“ 51/2005, 137/2007, 91/2009 124/10).

96

(член 7 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/11)

, 7 2011 .  
, , 7 2011

97

(член 8 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/11)

15

98

(член 9 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/11)